



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Петок 18 Март 2022 година Број 3/2022 год.	Жиро сметка бр: 758014072063018 Даночен бр.: 4023005116486
--	--	--

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 40 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), и врз основа на член 53 и член 55 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, Претседателот на Советот на општина Радовиш, свикува итна седница на Советот на ден 17.03.2022 год. во 12:00 часот.

## Образложение

Причина за свикување на итна седница на Советот на општина Радовиш е свикувањето на редовно годишно Собрание на акционери на Акционерско друштво Ракометен клуб „Радовиш“, Радовиш која ќе се одржи на 18.03.2022 год., Петок.

За одржување на Собранието потребно е задолжително назначување на овластен претставник од Советот на општина Радовиш.

Доколку истиот не биде доставен на време, не може да се одржи Собрание што ќе значи дополнителни финансиски импликации за клубот.

Бр. 08-511/2                      Совет на општина Радовиш  
16 Март 2022 г.                      Претседател  
Радовиш                                      Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 и 55 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлука за прогласување итноста на 8-та седница на Советот на општина Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлука за прогласување итноста на 8-та седница на Советот на општина Радовиш бр.08-538/1, што Советот

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на ден 17.03.2022 година

Бр. 09-538/2  
18 Март 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 53 од Деловникот за работа, Советот на општина Радовиш на итна седница одржана на 17.03.2022 година, донесе

## ОДЛУКА

За прогласување итноста на 8-та седница на Советот на општина Радовиш

### Член 1

Со оваа Одлука се прогласува итноста на 8-та седница на Советот на општина Радовиш одржана на 17.03.2022 година поради донесување на Одлуки за разрешување на овластен претставник и назначување на овластен претставник во Ракометниот клуб „Радовиш“ А.Д.Радовиш од страна на Советот на општина Радовиш како основач и единствен акционер поради свикување на редовно годишно Собрание на акционери на Акционерско друштво Ракометниот клуб „Радовиш“ А.Д.Радовиш кое ќе се одржи на 18.03.2022 година-Петок .

### Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Радовиш,, .

Бр. 08-538/1  
17 Март 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на ОДЛУКА за разрешување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за разрешување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“ А.Д.Радовиш, бр.08-539/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 17.03.2022 година.

Бр. 09-539/2  
18 Март 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), а во врска со член 9 од Одлуката за утврдување на интерес за основање Акционерско друштво за вршење дејност спорт бр.07-1587/1 од 22.03.2013 год., Советот на општина Радовиш на итна седница одржана на ден 17.03.2022 год. донесе

## ОДЛУКА

за разрешување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш

## Член 1

Советот на општина Радовиш како основач и единствен акционер, го разрешува **Ристе Спасов**, од овластен претставник од основачот во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш

## Член 2

Одлуката влегува во сила во моментот на донесувањето а ќе биде објавена наредниот ден во Службен гласник на општина Радовиш.

Бр. 08-539/1 Совет на општина Радовиш  
17 Март 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Одлука за назначување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“ А.Д.Радовиш

Ја прогласувам и објавувам одлуката за назначување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“ А.Д.Радовиш, бр.08-540/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 17.03.2022 година.

Бр. 09-540/2  
18 Март 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), а во врска со член 9 од Одлуката за утврдување на интерес за основање Акционерско друштво за вршење дејност спорт бр.07-1587/1 од 22.03.2013 год., Советот на општина Радовиш на итна седница одржана на ден 17.03.2022 год. донесе

## ОДЛУКА

за назначување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш

## Член 1

Советот на општина Радовиш како основач и единствен акционер, го назначува **Илче Костадинов**, член на Советот на општина Радовиш за овластен претставник од основачот во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш

## Член 2

Со влегувањето на сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката бр. 08-1051/1 од 28.06.2019 год. и 08-59/1 од 10.01.2018 год.

## Член 3

Одлуката влегува во сила во моментот на донесувањето а ќе биде објавена наредниот ден во Службен гласник на општина Радовиш.

Бр. 08-540/1  
17 Март 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Согласно член 29 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ

бр. 28/04,-----120/18 и Службен весник на Република Северна македонија бр. 290/20 и 215/21), **Илче Костадинов** од Радовиш со живеалиште на ул. „Мирче Ацев„ бр.23, со ЕМБГ: \_\_\_\_\_ и бр. на л.к. А2273494, издадена од МВР Радовиш, во својство на член на Советот на општина Радовиш, со седиште на бул. „Александар Македонски„ бр. 2 и ЕМБС 6027741 на ден 18.03.2022 год., ја дава следната

### ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот **Илче Костадинов** од Радовиш со живеалиште на ул. „Мирче Ацев „ бр.23, со ЕМБГ: \_\_\_\_\_ и бр. на л.к. А2273494, издадена од МВР Радовиш, во својство на член на советот на општина Радовиш, со седиште на бул. „Александар Македонски„ бр. 2 Радовиш и ЕМБС 6027741, под полна, морална, материјална и кривична одговорност

ИЗЈАВУВАМ дека не постои ограничување наведено во член 29 од ЗТД или друго ограничување определено со Закон, за да се упише во трговскиот регистар како овластен претставник од основачот општина Радовиш во Друштвото за спортски дејности Ракометен клуб Радовиш а.д. Радовиш.

### И з ј а в и л

Бр. 08-540/3 Совет на општина Радовиш  
17 Март 2022 г. Претседател  
Радовиш Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

### РЕШЕНИЕ

За прогласување и објавување на Заклучокот за прифаќање на Извештаите на работните тела на Советот во општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за прифаќање на Извештаите на работните тела на советот на општина Радовиш бр. 08-541 /1, што Советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 17.03.2022 год.

Бр. 09-541/2  
18 Март 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина  
Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на чл. 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 5/02), Советот на општина Радовиш на седница одржана на 17.03.2022 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

За прифаќање на Извештај на Работното тело на Советот на општина Радовиш

I. Се прифаќаат Извештаите на работните тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на **17.03.2022** година и тоа:

-Комисија за мандатни прашање, избори и именувања, 6-та седница одржана на ден 16.03.2022 година;

II. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Радовиш,„

Бр. 08-541/1  
17 Март 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

**СОДРЖИНА:**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ .....	1
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука за прогласување итност на 8-та седница на Советот на општина Радовиш .....	1
ОДЛУКА За прогласување итност на 8-та седница на Советот на општина Радовиш .....	1
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на ОдЛУКА за разрешување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш .....	2
ОДЛУКА за разрешување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш .....	2

РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Одлука за назначување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“ А.Д.Радовиш ---	2
ОДЛУКА за назначување на овластен претставник во Ракометен клуб „Радовиш“, А.Д. Радовиш .....	2
<b>ИЗЈАВА</b> .....	3
РЕШЕНИЕ За прогласување и објавување на Заклучокот за прифаќање на Извештаите на работните тела на Советот во општина Радовиш .....	3
ЗАКЛУЧОК За прифаќање на Извештај на Работното тело на Советот на општина Радовиш .....	3